

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТИ во СЕСИЈАТА ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ 2021 по предметите што ги држат професори од **КАТЕДРАТА ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ ЈАЗИЦИ**

доцент д-р ГОРДАНА АЛЕКСОВА

Прва декада: 21.01.2021 (четврток) во 10:00 ч. - за кандидатите што имаат положено МНМЈ1 и ПНМЈ1	Методика на наставата по македонски јазик 2 Практика на наставата по македонски јазик 2
22.01.2021 (петок) во 10:00 ч.	Современ македонски јазик 8 - ПИТА Граматика на СМЈ 8 - ПИТА
27.01.2021 (среда) во 10:00	Практика на наставата по МЈ 1 Теориски основи на методиката на наставата по МЈ
27.01.2021 (среда) во 10:00 и 17:00 ч	Методика на наставата по македонски јазик 1 Вовед во методиката на наставата по МЈ
28.01.2021 (четврток) во 10:00 ч.	Современ македонски јазик 7 - ПИТА Граматика на СМЈ 7 - ПИТА
Втора декада: 2.02.2021 (вторник) во 10:00 ч. - за кандидатите што оваа сесија полагаат и МНМЈ1 и ПНМЈ1	Методика на наставата по македонски јазик 2 Практика на наставата по македонски јазик 2
Забелешка: Сите испити ќе бидат усни (со посебни препораки за испитот по МНМЈ2) и ќе се полагаат онлајн на платформата Zoom. Списоците и распоредот на групите за полагање ќе бидат објавени дополнително. Кандидатите што ќе полагаат Методика на наставата по македонски јазик 2 и Практика на наставата по македонски јазик 2, треба да ги следат сите известувања за испитот.	

проф. д-р ЛИДИЈА АРИЗАНКОВСКА

Прва декада: 26.01.2021 во 11 ч.	Словенечки јазик (група предмети)
Втора декада: 04.02.2021 во 11 ч.	Словенечки јазик (група предмети)

Во врска со испитите да ја контактирате проф. д-р Лидија Аризанковска (larizankovska@yahoo.com).

проф. д-р СЛАВИЦА ВЕЛЕВА

Прва декада: 20.01.2021 (среда) во 11.00 часот (зум платформа)	Зборообразување на СМЈ Морфологија на СМЈ 1
20.01.2021 (среда) во 11.00 часот (зум платформа)	Македонски јазик – култура на говор
Втора декада: 3.02.2021 (среда) во 11.00 часот (зум платформа)	Морфологија на СМЈ 1 Зборообразување на СМЈ Македонски јазик – култура на говор

проф. д-р КАТЕРИНА ВЕЛЈАНОВСКА

Прва декада: 18.1. во 10 ч.	Фразеологија на МЈ
19.1. во 10 ч	Лексикологија со фразеологија на МЈ
27. 1. во 10 часот	Лексикологија

Заинтересираните кандидати, претходно да ја контактираат проф. на е-пошта k.veljanovska@gmail.com

проф. д-р ТАТЈАНА ГОЧКОВА

Прва декада: писмен: писмен: 20.1.2021 во 9.00	Современ македонски јазик 2 (Италијански, Француски, Шпански јазик); Грамматика на македонскиот јазик 4 (ПИТ-А)
Втора декада: писмен: 3.2.2021 во 9.00	Современ македонски јазик 1 (Италијански, Француски, Шпански јазик); Грамматика на македонскиот јазик 3 (ПИТ-А);
писмен: 3.2.2021 во 10.00	Психолингвистика

Испитите ќе се полагаат **со физичко присуство**. За дополнителни прашања, студентите да се обратат на мејлот: tanjag@ukim.edu.mk

проф. д-р АНЕТА ДУЧЕВСКА

Прва декада: Ќе биде дополнително објавено	
Втора декада: Ќе биде дополнително објавено	

проф. д-р ДИМИТАР ПАНДЕВ

Прва декада:	
Втора декада: 15. 2. 2021	Историја на македонскиот писмен јазик 1

проф. д-р ИСКРА ПАНОВСКА-ДИМКОВА

Прва декада: писмен: 20.1.2021 во 10.00	Фонологија на македонскиот јазик 2 (МЈ) Правопис и правоговор (МК) Граматика на македонскиот јазик 2 (ПИТ-А)
Втора декада: писмен: 3.2.2021 во 10.00	Фонологија на македонскиот јазик 1 (МЈ) Фонетика и фонологија (МК) Граматика на македонскиот јазик 1 (ПИТ-А)

Испитите ќе се полагаат **ОНЛАЈН**. Студентите да се обратат на мејлот: [ipdimkova@gmail](mailto:ipdimkova@gmail.com) за инструкции за полагањето.

доц. д-р МАРИЈА ПАУНОВА

Прва декада: 26.1.2021 во 12 часот	СМЈ 2 за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност
26.1.2021 во 13 часот	СМЈ 5 за ПиТА и Вештини на правилно пишување (МК, ОКК генерација 2019/2020)
Втора декада: 3.2.2021 во 11 часот	Вештини на правилно пишување (МК, ОКК генерација 2020/2021)

4.2.2021 во 10 часот	СМЈ 1 за турски јазик и книжевност (мајчин и немајчин) и за албански јазик и книжевност
4.2.2021 во 12 часот	СМЈ 5 за ПиТА
Забелешка: Студентите што полагаат кај проф. д-р Марија Паунова да ја контактираат професорката на нејзината електронска адреса (maripaunova@gmail.com)	

проф. д-р СИМОН САЗДОВ

Прва декада: Ќе биде дополнително објавено	сите предмети
Втора декада: ќе биде дополнително објавено	сите предмети

проф. д-р СТАНИСЛАВА-СТАША ТОФОСКА

Прва декада: 18.1 2021 во 12 часот во ПЗ	ГраMATика на МЈ 6 (ПИТА)
22.1.2021 во 12 часот (онлајн ЗУМ)	Македонски јазик 2 (ПИТ)
22.1.2021 во 14 часот (онлајн ЗУМ)	Правопис и правоговор на СМЈ
Втора декада: 1.2.2021 во 12 часот (онлајн ЗУМ)	ГраMATика на МЈ 5 (ПИТА)
2.2.2021 во 12 часот (онлајн ЗУМ)	Македонски јазик 1 (ПИТ)

проф. д-р ЕМИЛИЈА ЦРВЕНКОВСКА

Прва декада:	
21 јануари (четврток) во 11.00	Старословенски јазик 2
22 јануари (петок) во 11.00	Споредбена граматика 2

Втора декада:	
1 февруари (понеделник) во 11.00	Старословенски јазик 1
2 февруари (вторник) во 11.00	Споредбена граматика 1

Сите што ќе полагаат да ми пишат до **15 јануари** на emilija@ukim.edu.mk за да направам распоред за полагање.

Испитите ќе бидат на Зум со вклучена камера.

проф. д-р ТОМИСЛАВ ТРЕНЕВСКИ

Прва декада:	
29. 01. 2021	Лингвостилистика 2 МЈ за ПиТ 4
Втора декада:	
10. 2. 2021	МЈ за ПиТ 3
15.2.2021	Лингвостилистика 1 Лингвостилистика (мкм)

ас. м-р БОЈАН ПЕТРЕВСКИ

Прва декада: 18.1.2021 во 12 часот (П1)	Современ македонски јазик 2 (ПИТА)
Втора декада: 27. 1. 2021 во 12 часот (П1)	Современ македонски јазик 2 (ПИТА)

ас. м-р БОБАН КАРАПЕЈОВСКИ

Прва декада: 18.1.2021 во 12 часот	СМЈ 3 за ПиТа
29.1.2021 во 11 часот	СМЈ 4 за ПиТа СМЈ 1 за албански наставна насока
Втора декада: 12 2 2021, 12 часот	СМЈ 2 за албански наставна насока

**лектор по хрватски јазик
Морана Папучи**

Прва декада:	
Ќе биде дополнително објавено	Хрватски јазик Ц

Втора декада:	
Ќе биде дополнително објавено	Хрватски јазик Ц

лектор по српски јазик
доц. д-р СТАНИСЛАВ СТАНКОВИЌ

Прва декада: Ќе биде дополнително објавено	Српски јазик (парни предмети од студиските програми А, Б, Ц)
Втора декада: Ќе биде дополнително објавено	Српски јазик (непарни предмети од студиските програми А, Б, Ц)